

Сечици странични

461/1VDEBI



Profiles



Premium +

[\(/mk/about-](#)

[us/materials\).](#)


[\(/mk/support/warranty\).](#)

Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- полирани челюсти
- завршна површина: хромирани по стандард ISO 1456:2009
- робусни рачки изолирани со двокомпонентни навлаки
- изработени по стандард ISO 5749 и EN 60900


Standards

EN 60900



Barcode	L	B	A	C	Icon
---------	---	---	---	---	------


610426	140	19	9.5	18	169
610427	160	22.5	10	22	214



Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
---------	----	----	----	------

610426	230	60	31	180
610427	240	63	32	220



Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
---------	-----------	----	----	----	------

610426	4	84	318	63	774
610427	4	84	318	63	954